

Службен весник

на Република Македонија

Број 190

3 ноември 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5213. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија	3	5219. Одлука за именување на претседател и член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	5
5214. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	3	5220. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на индустриска зона со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Визбегово Општина Бутел	5
5215. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда "8 Септември"	3	5221. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Институтот за стандардизација на Република Македонија	17
5216. Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондотите	4	5222. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Злести за изградба на објекти со намена Адомување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Злести Општина Дебрга.....	17
5217. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Државниот универзитет-Тетово.....	4		
5218. Одлука за давање согласност на предлогот за изменување и дополнување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2015 година	5		

	Стр.		Стр.
5223. Одлука престанок на користење на недвижна ствар на Јавната здравствена установа „Здравствен дом Кавадарци“.....	30	5236. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Совет на јавните обвинители на Република Македонија	35
5224. Одлука за давање согласност на Правилникот за мерилата и критериумите за распоредување на средствата за финансирање на спортските академии	30	5237. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	36
5225. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Казнено поправниот дом - Идризово.....	30	5238. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство	36
5226. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот	30	5239. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија	36
5227. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.....	30	5240. Одлука за изменување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош	37
5228. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Казнено поправниот дом - Идризово.....	31	5241. Одлука за формирање на меѓуресорско тело за спречување и контрола на хаварии со присуство на опасни супстанции.....	37
5229. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“- Скопје	31	5242. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено – поправната установа затвор Битола	37
5230. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за финансии – Царинска управа.....	31	5243. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи	37
5231. Одлука за формирање на проектните комитети за следење на реализацијата на приоритетите и целите на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015 - 2020 година, за периодот 2015 – 2017 година	31	5244. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за финансии-Управа за имотно-правни работи.....	38
5232. Одлука за пристапување на Република Македонија кон протоколот за измена на член 1(а) член 14 (1) и член 14 (3) (б) на Европската спогодба од 30 септември 1957 година за меѓународен превоз на опасни материи во патниот сообраќај (АДР).....	34	5245. Одлука за формирање и начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни	38
5233. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Зелениково	34	5246. Одлука за основање на Индустриска зона „Кратово“	39
5234. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје	35	5247. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност во 2015 година	40
5235. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за финансии - Управа за финансиска полиција	35	5248. Програма за дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година.....	40
		5249. Програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2015 година	41
		5250. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	41
		Огласен дел	1-52

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

5213.

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14) и членот 13 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратеникот
- Дајанчо Ефтимов.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5064/1	Претседател
2 ноември 2015 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	Трајко Вељаноски, с.р.

5214.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 100/14, 104/14, 111/14, 148/14, 165/2014, 51/15 и 168/15), во членот 3 во точката 6. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина под б) членови, по точката 6. се додава нова точка 7, која гласи:

„7. Енес Ибрахим“.

Во точката 9. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, под б) членови, по точката 6. се додава нова точка 7, која гласи:

„7. Васко Ковачевски“.

Во точката 33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, под б) членови по точката 6. се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:

„7. Никола Мицевски и

8. Стефан Богоев“.

Во точката 42. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, под б) членови, по точката 6. се додава нова точка 7, која гласи:

„7. Горан Сугарески“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5065/1	Претседател
2 ноември 2015 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	Трајко Вељаноски, с.р.

5215.

Врз основа на членот 12 ставови 2 и 3 и членот 4-б од Законот за државните награди, ("Службен весник на Република Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "8 СЕПТЕМВРИ"

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда "8 Септември", и тоа:

а) претседателот

проф. д-р Зоран Радиќ и

б) членовите:

1) д-р Томислав Андоновски,

2) Ѓорѓе Војновиќ,

- 3) проф. д-р Ленче Алексовска - Величковска,
- 4) доц. д-р Висар Ганиу,
- 5) проф. д-р Иса Аслани,
- 6) Стевче Алушовски,
- 7) Зоран Михајлов,
- 8) доц. д-р Зоран Ханциски,
- 9) Горан Милковски,
- 10) Александра Неделковска,
- 11) д-р Емил Угриновски и
- 12) Артан Шакири, истакнат спортист.

II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда "8 Септември", се именуваат:

- а) за претседател
Ѓорѓе Војновиќ, истакнат спортист,
- б) за членови:
 - 1) проф. д-р Зоран Радиќ, од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје,
 - 2) проф. д-р Ленче Алексовска - Величковска, од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје,
 - 3) проф. д-р Јовица Угриновски, доктор по медицински науки,
 - 4) д-р Руждија Калач, истакнат спортски тренер,
 - 5) Александар Пујовски - државен советник во Агенцијата за млади и спорт,
 - 6) Атанас Николовски, истакнат спортист,
 - 7) Врбица Стефанов, истакнат спортист,
 - 8) Пепа Манасков, истакнат спортист,
 - 9) Зоран Михајлов, спортски новинар,
 - 10) Гоце Седловски, истакнат спортист,
 - 11) Астрид Исени, од Факултетот за физичко образование при Државниот универзитет во Тетово и
 - 12) Мустафа Алиу, од Биро за развој на образованието.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5066/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5216.

Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11 и 171/12), Собранието на Република Македонија, на седницата, одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУ- ЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во посебниот дел во втората потколони од колоната Расходи на Основен буџет, се врши следнава прераспределба на средства:

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - функции на државата, во потпрограма 21 - Резерви, категорија 41 - Резерви и недефинирани расходи, ставка-та 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) се намалува за 63.420.428 денари и

Во Разделот 31010 - Јавно обвинителство на Република Македонија, по потпрограма 20-Јавно обвинителство, по ставка 464 - Разни трансфери, се додава нова потпрограма 21 - Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, категорија 40 - Плати и надоместоци, ставка 401 - Основни плати во износ од 34.217.196 денари, ставка 402 - Придонеси за социјално осигурување во износ од 12.778.232 денари, ставка 404 - Надоместоци во износ од 4.800.000 денари, категорија 42 - Стоки и услуги, ставка 420 - Патни и дневни расходи во износ од 615.000 денари, ставка 421 - Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт во износ од 1.740.000 денари, ставка 423 - Материјали и ситен инвентар во износ од 1.740.000 денари, ставка 424 - Поправки и тековно одржување во износ од 590.000 денари, ставка 425 - Договорни услуги во износ од 6.080.000 денари, ставка 426 - Други тековни расходи во износ од 260.000 денари, категорија 48- Капитални расходи, ставка 480 - Купување на опрема и машини во износ од 600.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5067/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5217.

Врз основа на членот 9 став 4 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 154/15) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ-ТЕТОВО**

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Државниот Универзитет-Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија."

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5068/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5218.

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2015 ГОДИНА****Член 1**

Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлогот за изменување и дополнување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2015 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5069/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5219.

Врз основа на членот 16 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател и член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, се именуваат:

а) за претседател

- Димитар Петров, досегашен претседател на Комисијата,

б) за член

- Видан Кулевски, досегашен член на Комисијата.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5079/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5220.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА СО НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО ВИЗБЕГОВО ОПШТИНА БУТЕЛ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на индустриска зона со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Визбегово, општина Бутел.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1492357м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1093/3	Визбегово	Марковец	нива	4
1093/2	Визбегово	Марковец	нива	4
1063/2	Визбегово	Јурија	нива	4
1055/2	Визбегово	Гериз	овоштарник	4
1037/2	Визбегово	Гериз	нива	4
990	Визбегово	Јурија	нива	5
1078/2	Визбегово	Марковец	нива	4
1074/3	Визбегово	Визбегово	нива	4
1074/4	Визбегово	Визбегово	нива	4
1036/3	Визбегово	Гериз	нива	4
1058/3	Визбегово	Гериз	овоштарник	4
1066	Визбегово	Визбегово	нива	4
1080/4	Визбегово	Марковец	нива	4
1655/3	Визбегово	Марковец	природни неплодни земјишта	0
1655/1-дел	Визбегово	Визбегово	природни неплодни земјишта	0
1093/1	Визбегово	Марковец	нива	4
1054/1	Визбегово	Гериз	нива	4
1062/2	Визбегово	Јурија	овоштарник	4
1064/1	Визбегово	Јурија	лозје	3
1049/2	Визбегово	с.Визбегово	нива	4
1052/2	Визбегово	с.Визбегово	нива	4
1069	Визбегово	Гериз	нива	4
1061/3	Визбегово	Јурија	нива	5
1059/2	Визбегово	Гериз	нива	4
1057	Визбегово	Гериз	овоштарник	4
1093/8	Визбегово	Марковец	нива	4
1093/10	Визбегово	Марковец	нива	4
1093/9	Визбегово	Марковец	нива	4
1067/3	Визбегово	Јурија	нива	4
1056/1	Визбегово	Гериз	нива	4
1055/3	Визбегово	Гериз	овоштарник	4
1079/1	Визбегово	Марковец	нива	4
1079/3	Визбегово	Марковец	нива	4
1079/4	Визбегово	Марковец	нива	4
1079/5	Визбегово	Марковец	нива	4
1077	Визбегово	Ул.1550	внз-други вештачки неплодни земјишта	0
1032	Визбегово	Јурија	нива	4
1015/2	Визбегово	Јурија	нива	2
1005/2	Визбегово	Јурија	нива	3
1005/1	Визбегово	Јурија	нива	3
1080/1	Визбегово	Марковец	нива	3
1080/3	Визбегово	Марковец	нива	3
1080/5	Визбегово	Марковец	нива	3
1081/1	Визбегово	Марковец	нива	4
1081/2	Визбегово	Марковец	нива	4
1080/2	Визбегово	Марковец	нива	3
1083	Визбегово	Марковец	нива	4
1091/1	Визбегово	Марковец	нива	3
973	Визбегово	Гериз	нива	5
1056/2	Визбегово	Гериз	нива	4
1056/3	Визбегово	Гериз	нива	4
1056/4	Визбегово	Гериз	нива	4
1055/1	Визбегово	Гериз	овоштарник	4
1054/2	Визбегово	Гериз	нива	4
1040/5	Визбегово	Гериз	нива	4
1039	Визбегово	Гериз	овоштарник	4

1058/1	Визбегово	Гериз	овоштарник	4
1058/2	Визбегово	Гериз	овоштарник	4
1036/2	Визбегово	Гериз	нива	4
1038	Визбегово	Гериз	лозје	3
1037/1	Визбегово	Гериз	нива	4
1034/1	Визбегово	Гериз	нива	4
1033/1	Визбегово	Јурија	нива	4
984	Визбегово	Јурија	нива	4
986/1	Визбегово	Јурија	нива	4
989	Визбегово	Јурија	нива	5
987	Визбегово	Јурија	лозје	3
988	Визбегово	Јурија	внз-други вештачки неплодни земјишта	0
1059/1	Визбегово	Гериз	нива	4
1061/1	Визбегово	Гериз	нива	4
1062/3	Визбегово	Јурија	овоштарник	4
1062/1	Визбегово	Јурија	овоштарник	4
1063/4	Визбегово	Јурија	нива	4
1063/1	Визбегово	Јурија	нива	4
1065/1	Визбегово	Јурија	нива	4
1067/1	Визбегово	Јурија	нива	4
1067/2	Визбегово	Јурија	нива	4
1050	Визбегово	Гериз	нива	4
1049/1	Визбегово	Гериз	нива	4
1078/1	Визбегово	Марковец	нива	4
1078/4	Визбегово	Марковец	нива	4
1078/3	Визбегово	Марковец	нива	4
1080/6	Визбегово	Марковец	нива	3
254/3	Визбегово	Визбегово	нива	4
253/3	Визбегово	Визбегово	нива	4
253/4	Визбегово	Визбегово	нива	4
258/2	Визбегово	Јурија	нива	4
258/3	Визбегово	Јурија	нива	4
256/2	Визбегово	Јурија	нива	4
255/2	Визбегово	Јурија	нива	4
256/3	Визбегово	Јурија	нива	4
255/3	Визбегово	Јурија	нива	4
245/2	Визбегово	с.Визбегово	нива	3
254/2	Визбегово	Визбегово	нива	4
242/3	Визбегово	Јурија	нива	3
255/1	Визбегово	Јурија	нива	4
245/3	Визбегово	Јурија	нива	3
242/2	Визбегово	Јурија	нива	3
313/1	Визбегово	Јурија	нива	4
991/1	Визбегово	Јурија	нива	4
242/1	Визбегово	Јурија	нива	3
243/3	Визбегово	Јурија	нива	3
258/1	Визбегово	Јурија	нива	4
995/2	Визбегово	Јурија	нива	5
995/3	Визбегово	Јурија	нива	5
995/4	Визбегово	Визбегово	нива	5
995/1	Визбегово	Визбегово	нива	5
994	Визбегово	Јурија	нива	5
993	Визбегово	Јурија	лозје	3
992	Визбегово	Јурија	нива	5
1046/1	Визбегово	Гериз	нива	5
1046/2	Визбегово	Гериз	нива	4
976/1	Визбегово	с.Визбегово	пасиште	2
986/2	Визбегово	Јурија	нива	4
991/2	Визбегово	Јурија	нива	4
998/2	Визбегово	Јурија	нива	5
998/1	Визбегово	Јурија	нива	5
1013	Визбегово	Јурија	овоштарник	3
1014/1	Визбегово	Јурија	нива	3
1024/2	Визбегово	Јурија	овоштарник	4

1023/2	Визбегово	Јурија	нива	4
1012/2	Визбегово	Јурија	нива	3
1010/2	Визбегово	Јурија	интензивно лозје	2
1011/1	Визбегово	Јурија	нива	3
1009/1	Визбегово	Јурија	нива	3
1031/3	Визбегово	Јурија	нива	3
1031/2	Визбегово	Јурија	нива	3
317/1	Визбегово	Качанички пат	нива	5
1018/2	Визбегово	Јурија	нива	4
1019/2	Визбегово	Јурија	нива	4
1010/3	Визбегово	Јурија	лозје	2
1011/2	Визбегово	Јурија	нива	3
1010/1	Визбегово	Јурија	интензивно лозје	2
1025	Визбегово	Јурија	овоштарник	4
1018/1	Визбегово	Јурија	нива	4
1026	Визбегово	Јурија	нива	4
1009/2	Визбегово	Јурија	нива	3
1009/3	Визбегово	Јурија	нива	3
1041	Визбегово	Гериз	лозје	3
1040/1	Визбегово	с. Визбегово	овоштарник	4
1029/2	Визбегово	Јурија	лозје	4
1017/2	Визбегово	Јурија	лозје	2
283/2	Визбегово	Камени мост	лозје	3
273/2	Визбегово	Јурија	нива	4
310/7	Визбегово	с. Визбегово	нива	4
310/8	Визбегово	с. Визбегово	нива	4
309/2	Визбегово	с. Визбегово	нива	4
306/3	Визбегово	с. Визбегово	нива	4
306/4	Визбегово	с. Визбегово	нива	4
276/3	Визбегово	Јурија	нива	4
306/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
306/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
308/3	Визбегово	с. Визбегово	нива	4
276/1	Визбегово	Јурија	нива	4
275/2	Визбегово	Јурија	лозје	2
281	Визбегово	Камени мост	лозје	3
273/1	Визбегово	Јурија	нива	4
283/1	Визбегово	Камени мост	лозје	3
278	Визбегово	Камени мост	нива	4
279	Визбегово	Камени мост	нива	4
280	Визбегово	Камени мост	лозје	3
284/1	Визбегово	Камени мост	лозје	3
274	Визбегово	Јурија	нива	4
1642/3	Визбегово	Село	нива	3
275/1	Визбегово	Јурија	лозје	2
277	Визбегово	Јурија	пасиште	2
217/9	Визбегово	Јурија	нива	4
217/8	Визбегово	Јурија	нива	4
214/3	Визбегово	с. Визбегово	нива	5
214/4	Визбегово	с. Визбегово	нива	5
226/3	Визбегово	Јурија	нива	4
227/2	Визбегово	Јурија	нива	3
220/2	Визбегово	Јурија	нива	5
218/3	Визбегово	Јурија	нива	5
218/2	Визбегово	Јурија	нива	5
214/5	Визбегово	Визбегово	нива	5
214/2	Визбегово	Визбегово	нива	5
214/1	Визбегово	Визбегово	нива	5
217/10	Визбегово	Визбегово	нива	4
217/11	Визбегово	Визбегово	нива	4
219/2	Визбегово	Јурија	нива	5
253/1	Визбегово	Визбегово	нива	4
1051/2	Визбегово	Визбегово	нива	4
1059/3	Визбегово	Гериз	нива	4
1040/2	Визбегово	Визбегово	овоштарник	4
228/2	Визбегово	Јурија	нива	3
228/3	Визбегово	Јурија	нива	3

228/4	Визбегово	Јурија	нива	3
228/5	Визбегово	Јурија	нива	3
231	Визбегово	Јурија	нива	3
215/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
229/5	Визбегово	Јурија	нива	3
229/4	Визбегово	Јурија	нива	3
229/2	Визбегово	Јурија	нива	3
229/3	Визбегово	Јурија	нива	3
229/1	Визбегово	Јурија	нива	3
228/1	Визбегово	Јурија	нива	3
229/6	Визбегово	Јурија	нива	3
213/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
230/1	Визбегово	Јурија	нива	3
228/6	Визбегово	Јурија	нива	3
226/2	Визбегово	Јурија	нива	4
222/2	Визбегово	Јурија	нива	4
221	Визбегово	Јурија	нива	5
220/1	Визбегово	Јурија	нива	5
222/1	Визбегово	Јурија	нива	4
218/1	Визбегово	Јурија	нива	5
252	Визбегово	Јурија	нива	4
226/1	Визбегово	Јурија	нива	4
219/1	Визбегово	Јурија	нива	5
215/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
211/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
187/3	Визбегово	Камени мост	нива	5
112/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
110/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
109	Визбегово	Камени мост	нива	4
108/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
155/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
110/3	Визбегово	Камени мост	нива	4
110/4	Визбегово	Камени мост	нива	4
110/5	Визбегово	Камени мост	нива	4
1/5	Визбегово	Визбегово	нива	5
181/1	Визбегово	Камени мост	лозје	4
108/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
155/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
154/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
107	Визбегово	Камени мост	нива	4
1/6	Визбегово	Визбегово	нива	5
101/4	Визбегово	Камени мост	нива	5
104/2	Визбегово	Камени мост	лозје	3
261/2	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
262/3	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
262/2	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
147/2	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
159	Визбегово	Камени мост	нива	3
271/2	Визбегово	Камени мост	лозје	2
270/2	Визбегово	Јурија	нива	4
181/2	Визбегово	Камени мост	лозје	4
181/3	Визбегово	Камени мост	лозје	4
180/3	Визбегово	Камени мост	лозје	4
180/4	Визбегово	Камени мост	лозје	4
150/2	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
182	Визбегово	Камени мост	нива	5
160/2	Визбегово	Камени мост	нива	3
271/1	Визбегово	Јурија	лозје	2
270/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
262/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
158	Визбегово	Камени мост	нива	3
261/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
203	Визбегово	Камени мост	нива	5
263/1	Визбегово	Камени мост	лозје	3
264/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
207	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
156	Визбегово	Камени мост	лозје	2

157	Визбегово	Камени мост	нива	3
268/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
202	Визбегово	Бел камен	нива	5
160/1	Визбегово	Камени мост	нива	3
148	Визбегово	Камени мост	нива	4
150/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
370/2	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
55/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
54/2-дел	Визбегово	Коњски дол	нива	5
59-дел	Визбегово	Коњски дол	нива	4
60/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
55/1	Визбегово	Коњски дол	нива	4
54/1-дел	Визбегово	Коњски дол	нива	5
56	Визбегово	Коњски дол	нива	4
60/1	Визбегово	Коњски дол	нива	4
61/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
61/3	Визбегово	Коњски дол	нива	4
61/4	Визбегово	Коњски дол	нива	4
61/5	Визбегово	Коњски дол	нива	4
62/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
62/3	Визбегово	Коњски дол	нива	4
62/4	Визбегово	Коњски дол	нива	4
62/5	Визбегово	Коњски дол	нива	4
64/3	Визбегово	Коњски дол	нива	4
63/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
49/1	Визбегово	Коњски дол	нива	5
66/1	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
68/1	Визбегово	Коњски дол	нива	4
64/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
49/2	Визбегово	Коњски дол	нива	5
64/4	Визбегово	Коњски дол	нива	4
63/3	Визбегово	Коњски дол	нива	4
75/1	Визбегово	Коњски дол	нива	6
371/1	Визбегово	Коњски рид	нива	4
371/3	Визбегово	Коњски рид	нива	4
370/1	Визбегово	Коњаки рид	лозје	3
63/1	Визбегово	Коњски дол	нива	4
64/1	Визбегово	Коњски дол	нива	4
61/1	Визбегово	Коњски дол	нива	4
65	Визбегово	Коњски дол	нива	4
66/2	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
398/1-дел	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
541	Визбегово	Рамниште	нива	3
539/1	Визбегово	Рамниште	нива	3
542/1	Визбегово	Рамниште	лозје	2
539/5	Визбегово	Рамниште	нива	3
539/3	Визбегово	Рамниште	нива	3
539/2	Визбегово	Рамниште	нива	3
44/3	Визбегово	Рамниште	нива	3
398/2	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
53/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
540	Визбегово	Рамниште	нива	3
44/1	Визбегово	Рамниште	нива	3
542/2	Визбегово	Рамниште	интензивно лозје	2
44/2	Визбегово	Рамниште	нива	3
543	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/8	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/6	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/22	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/3	Визбегово	Рамниште	нива	3
545/2	Визбегово	Рамниште	нива	3
413/1	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
50	Визбегово	Коњски дол	нива	5
413/3	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
412/3	Визбегово	Коњски дол	нива	6
539/4	Визбегово	Рамниште	нива	3
47	Визбегово	Рамниште	лозје	2

408	Визбегово	Коњски дол	нива	5
409/2	Визбегово	Коњски дол	нива	5
406/2	Визбегово	Коњски дол	нива	6
49/3	Визбегово	Коњски дол	нива	5
53/6	Визбегово	Коњски дол	нива	4
53/3	Визбегово	Коњски дол	нива	4
53/4	Визбегово	Коњски дол	нива	4
428/2	Визбегово	Коњски дол	нива	6
413/2	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
412/2	Визбегово	Коњски дол	нива	6
406/1	Визбегово	Коњски дол	нива	6
407	Визбегово	Коњски дол	нива	5
53/1	Визбегово	Коњски дол	нива	4
53/5	Визбегово	Коњски дол	нива	4
46	Визбегово	Рамниште	нива	3
49/4	Визбегово	Коњски дол	нива	5
49/5	Визбегово	Коњски дол	нива	5
49/6	Визбегово	Коњски дол	нива	5
48	Визбегово	Рамниште	нива	3
52	Визбегово	Коњски дол	нива	5
410	Визбегово	Коњски дол	нива	6
399/1-дел	Визбегово	Коњски рид	овоштарник	4
51/1	Визбегово	Коњски дол	нива	6
405-дел	Визбегово	Коњски дол	нива	5
409/1	Визбегово	Коњски дол	нива	5
399/2	Визбегово	Коњски рид	овоштарник	4
406/3	Визбегово	Коњски дол	нива	6
544/5	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/7	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/4	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/17	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/15	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/16	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/14	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/20	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/18	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/19	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/21	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/12	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/13	Визбегово	Рамниште	нива	2
545/3	Визбегово	Рамниште	нива	3
545/4	Визбегово	Рамниште	нива	3
411	Визбегово	Коњски дол	нива	6
51/2	Визбегово	Коњски дол	нива	6
428/1	Визбегово	Коњски дол	нива	6
414	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
544/10	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/23	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/11	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/2	Визбегово	Рамниште	нива	2
544/9	Визбегово	Рамниште	нива	3
544/1	Визбегово	Рамниште	нива	3
415	Визбегово	Коњски дол	нива	4
429	Визбегово	Коњски дол	нива	6
118	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
87	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
71/1	Визбегово	Коњски рид	нива	4
84	Визбегово	Коњски дол	нива	6
83	Визбегово	Коњски дол	нива	7
191/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
190/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
192/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
89/ 2	Визбегово	Коњски дол	лозје	4
192/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
74/1	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
73/2	Визбегово	Коњски рид	овоштарник	4
74/3	Визбегово	Коњски рид	нива	3

74/5	Визбегово	Коњски рид	нива	3
66/3	Визбегово	Коњски дол	нива	3
120	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
115	Визбегово	Коњски дол	нива	5
114	Визбегово	Коњски дол	нива	5
113	Визбегово	Коњски дол	нива	5
80	Визбегово	Коњски дол	нива	6
117	Визбегово	Коњски дол	нива	5
116	Визбегово	Коњски дол	нива	5
76	Визбегово	Коњски дол	нива	6
68/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
64/5	Визбегово	Коњски дол	нива	4
75/2	Визбегово	Коњски дол	нива	6
71/2	Визбегово	Коњски дол	нива	4
390/1	Визбегово	Коњски рид	нива	5
381/1	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
376/2	Визбегово	Коњски рид	нива	4
375/3	Визбегово	Коњски рид	нива	4
371/2	Визбегово	Коњски рид	нива	4
383/3	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
57	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
58	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
372	Визбегово	Коњски рид	нива	4
373	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
380/2	Визбегово	Коњски рид	нива	4
391	Визбегово	Коњски рид	нива	5
389/1	Визбегово	Коњски рид	овоштарник	4
383/1	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
387	Визбегово	Коњски рид	нива	4
388	Визбегово	Коњски рид	нива	4
384	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
385/1	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
378	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
386/1	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
368	Визбегово	Коњски рид	нива	4
369	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
364	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
386/2	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
389/2	Визбегово	Коњски рид	овоштарник	4
390/2	Визбегово	Коњски рид	нива	5
379	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
380/1	Визбегово	Коњски рид	лозје	4
375/2	Визбегово	Коњски рид	нива	4
375/1	Визбегово	Коњски рид	нива	4
376/3	Визбегово	Коњски рид	нива	4
375/4	Визбегово	Коњски рид	нива	4
375/5	Визбегово	Коњски рид	нива	4
376/1	Визбегово	Коњски рид	нива	4
366/3	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
366/2	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
366/1	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
385/2	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
383/2	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
382	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
190/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
10/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
11/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
188/2	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
1/4-дел	Визбегово	Визбегово	нива	5
1 /2	Визбегово	Визбегово	нива	5
2 /2	Визбегово	Визбегово	нива	5
2/3	Визбегово	Визбегово	нива	5
193	Визбегово	Камени мост	нива	5
189/3	Визбегово	Камени мост	нива	6
189/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
189/5	Визбегово	Камени мост	нива	5
9/3	Визбегово	Камени мост	нива	5

11/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
10/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
189/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
4/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
188/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
10/3	Визбегово	Камени мост	нива	5
2/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
4/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
1/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
7	Визбегово	Камени мост	нива	5
8	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
125	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
129	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
286/2	Визбегово	Камени мост	лозје	3
89/1	Визбегово	Коњски дол	лозје	4
88/1	Визбегово	Коњски дол	нива	5
67	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
70	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
85	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
89/3	Визбегово	Коњски дол	лозје	4
88/2	Визбегово	Коњски дол	нива	5
363	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
362	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
72/2	Визбегово	Коњски рид	нива	4
73/1	Визбегово	Коњски рид	овоштарник	4
73/3	Визбегово	Коњски рид	овоштарник	4
74/4	Визбегово	Коњски рид	нива	3
74/6	Визбегово	Коњски рид	нива	3
147/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	4
145	Визбегово	Коњски дол	овоштарник	4
123	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
136	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
138	Визбегово	Коњски дол	нива	4
137	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
81	Визбегово	Коњски дол	нива	7
86	Визбегово	Коњски дол	нива	5
77	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
79	Визбегово	Коњски дол	нива	7
78	Визбегово	Коњски дол	нива	7
124	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
130	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
128	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
127	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
126	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
74/2	Визбегово	Коњски дол	нива	3
135	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
134	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
132	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
133	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
131/2	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
131/1	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
141	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
142	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
143	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
146	Визбегово	Коњски дол	нива	4
360	Визбегово	Коњски рид	нива	4
361	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
358	Визбегово	Коњски рид	лозје	3
359	Визбегово	Коњски рид	нива	4
357	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
356	Визбегово	Коњски дол	нива	4
355	Визбегово	Коњски дол	лозје	3
1230/3	Визбегово	Село	лозје	2
1244	Визбегово	Село	нива	3
1625	Визбегово	Село	нива	3
1648/2	Визбегово	Марковец	нива	4

1245	Визбегово	Село	нива	3
1243/2	Визбегово	Село	нива	3
1634/2	Визбегово	Село	нива	3
1623	Визбегово	Село	нива	3
1235	Визбегово	Село	лозје	2
1236/1	Визбегово	Село	нива	3
1247/3	Визбегово	Село	лозје	2
1249/1	Визбегово	Село	нива	3
1247/1	Визбегово	Село	лозје	2
1635/3	Визбегово	Село	нива	3
1635/4	Визбегово	Село	нива	3
1634/1	Визбегово	Село	нива	3
1645/3	Визбегово	Село	нива	3
1645/2	Визбегово	Село	нива	3
1079/2	Визбегово	Марковец	нива	4
1649/2	Визбегово	Марковец	нива	4
1650/2	Визбегово	Марковец	нива	4
1637/2	Визбегово	Село	нива	3
1641/1	Визбегово	Село	овоштарник	3
1641/2	Визбегово	Село	овоштарник	3
1639/2	Визбегово	Село	нива	3
1638/2	Визбегово	Село	нива	3
1644/3	Визбегово	Село	нива	3
1644/2	Визбегово	Село	нива	3
1635/2	Визбегово	Село	нива	3
1636/2	Визбегово	Село	нива	3
1648/1	Визбегово	Село	нива	4
1646	Визбегово	Село	нива	4
1647/1	Визбегово	Село	овоштарник	4
1232/1	Визбегово	Село	нива	3
1233/1	Визбегово	Село	лозје	2
1644/1	Визбегово	Село	нива	3
1638/1	Визбегово	Село	нива	3
1231/2	Визбегово	Село	нива	3
1230/1	Визбегово	Село	лозје	2
1230/2	Визбегово	Село	лозје	2
1637/1	Визбегово	Село	нива	3
1231/1	Визбегово	Село	нива	3
1642/1	Визбегово	Село	нива	3
1639/3	Визбегово	Село	нива	3
1650/4	Визбегово	Марковец	нива	4
1650/3	Визбегово	Марковец	нива	4
1645/4	Визбегово	Село	нива	3
1645/7	Визбегово	Село	нива	3
1624/2	Визбегово	Село	нива	3
1626	Визбегово	Село	овоштарник	3
1260	Визбегово	Село	лозје	2
1619	Визбегово	Село	лозје	2
1620	Визбегово	Село	нива	3
1247/2	Визбегово	Село	лозје	2
1230/4	Визбегово	Село	лозје	2
1088/2	Визбегово	Марковец	нива	3
1257	Визбегово	Село	лозје	2
1241	Визбегово	Село	нива	3
1242	Визбегово	Село	нива	3
1243/3	Визбегово	Село	нива	3
1243/1	Визбегово	Село	нива	3
1635/1	Визбегово	Село	нива	3
1647/2	Визбегово	Марковец	нива	4
1645/8	Визбегово	Село	нива	3
1649/1	Визбегово	Марковец	нива	4
1233/2	Визбегово	Село	лозје	2
1232/2	Визбегово	Село	нива	3
1231/4	Визбегово	Село	нива	3
1231/3	Визбегово	Село	нива	3
1236/3	Визбегово	Село	нива	3
1624/3	Визбегово	Село	нива	3

173/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
195/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
177/2	Визбегово	Визбегово	овоштарник	5
28/2	Визбегово	Коњски дол	лозје	4
27/3	Визбегово	Камени мост	лозје	4
27/2	Визбегово	Камени мост	лозје	4
19/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
20/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
21/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
22/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
20/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
105/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
105/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
19/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
19/3	Визбегово	Камени мост	нива	5
179/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
178/2	Визбегово	Визбегово	нива	5
178/3	Визбегово	Визбегово	нива	5
178/4	Визбегово	Визбегово	нива	5
180/1	Визбегово	Камени мост	лозје	4
180/2	Визбегово	Камени мост	лозје	4
102/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
103/1	Визбегово	Камени мост	лозје	3
194	Визбегово	Камени мост	нива	5
173/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
178/1	Визбегово	Визбегово	нива	5
28/3	Визбегово	Коњски дол	лозје	4
12/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
162	Визбегово	Камени мост	лозје	2
23/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
25/1	Визбегово	Камени мост	лозје	4
24/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
24/3	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
24/2	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
25/3	Визбегово	Камени мост	лозје	4
23/3	Визбегово	Камени мост	нива	5
25/2	Визбегово	Камени мост	лозје	4
23/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
35	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
34/1	Визбегово	Коњски дол	нива	7
38	Визбегово	Коњски дол	нива	6
82	Визбегово	Коњски дол	лозје	7
89/4	Визбегово	Коњски дол	лозје	4
98/4	Визбегово	Камени мост	нива	5
26/3	Визбегово	Камени мост	лозје	4
185	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
187/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
187/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
104/3	Визбегово	Камени мост	нива	4
104/4	Визбегово	Камени мост	нива	4
104/5	Визбегово	Камени мост	нива	4
183/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5
166	Визбегово	Камени мост	лозје	2
164	Визбегово	Камени мост	лозје	2
92/2	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
171/1	Визбегово	Камени мост	лозје	2
171/2	Визбегово	Камени мост	лозје	2
171/3	Визбегово	Камени мост	лозје	2
171/4	Визбегово	Камени мост	лозје	2
106/1	Визбегово	Камени мост	лозје	3
26/1	Визбегово	Камени мост	лозје	4
11/5	Визбегово	Камени мост	нива	5
11/4	Визбегово	Камени мост	нива	5
175/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
175/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
176/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
177/1	Визбегово	Камени мост	овоштарник	5

171/5	Визбегово	Камени мост	лозје	2
170	Визбегово	Камени мост	нива	4
169	Визбегово	Камени мост	нива	4
198	Визбегово	Камени мост	нива	5
191/2	Визбегово	Камени мост	нива	5
14	Визбегово	Камени мост	нива	5
179/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
12/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
13	Визбегово	Камени мост	нива	5
110/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
154/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
112/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
111/2	Визбегово	Камени мост	нива	4
21/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
22/1	Визбегово	Камени мост	нива	5
104/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
103/2	Визбегово	Камени мост	лозје	3
102/1	Визбегово	Камени мост	нива	4
101/3	Визбегово	Камени мост	нива	5
100	Визбегово	Камени мост	нива	5
99	Визбегово	Камени мост	лозје	3
98/3	Визбегово	Камени мост	нива	5
97	Визбегово	Коњски дол	нива	5
96	Визбегово	Коњски дол	нива	5
95/2	Визбегово	Коњски дол	нива	5
18	Визбегово	Камени мост	нива	5
17	Визбегово	Камени мост	лозје	3
15	Визбегово	Камени мост	нива	5
16	Визбегово	Камени мост	нива	5
27/1	Визбегово	Камени мост	лозје	4
34/3	Визбегово	Коњски дол	нива	7
28/1	Визбегово	Коњски дол	лозје	4
93	Визбегово	Визбегово	лозје	5
34/2	Визбегово	Коњски дол	нива	7
92/1	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
94	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
90	Визбегово	Коњски дол	нива	6
91	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
36	Визбегово	Коњски дол	лозје	5
37	Визбегово	Коњски дол	нива	7
40	Визбегово	Коњски дол	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 2167300м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4396/1 28 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

5221.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Институтот за стандардизација на Република Македонија се даваат на трајно користење, без надомест, дел од недвижни ствари - деловни простории на ул. „Јуриј Гагарин“ бр.15, Скопје и тоа дел од приземје со површина од 25,91 м² од вкупно 529 м², дел од втори кат со површина од 40,86 м² од вкупно 661 м² и дел од трети кат со површина од 224,84 м² од вкупно 813 м², на КП бр.3, КО Центар 2, запишани во Имотен лист број 5210, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8276/1 28 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

5222.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЗЛЕСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ЗЛЕСТИ ОПШТИНА ДЕБРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Злести за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Злести, општина Дебрца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 598701м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
720	Злести	Село	камењар	0
1331	Злести	Падине	камењар	0
578/1	Злести	Свиништа	камењар	0
567	Злести	Село	камењар	0
612	Злести	Село	камењар	0
611	Злести	Село	камењар	0
543	Злести	Село	камењар	0
546	Злести	Село	камењар	0
543	Злести	Село	камењар	0
546	Злести	Село	камењар	0
641	Злести	Село	камењар	0
641	Злести	Село	камењар	0
1322	Злести	Дренек	камењар	0
639	Злести	Село	камењар	0
671	Злести	Село	камењар	0
807	Злести	Село	камењар	0
783	Злести	Село	камењар	0
578/1	Злести	Село	камењар	0
783	Злести	Село	камењар	0
785	Злести	Село	камењар	0
788	Злести	Село	камењар	0
715	Злести	Село	камењар	0
709	Злести	Село	камењар	0
723	Злести	Село	камењар	0
725	Злести	Село	камењар	0
714/1	Злести	Село	камењар	0
736/1	Злести	Село	камењар	0
736/2	Злести	Село	камењар	0
707	Злести	Село	камењар	0
550/2	Злести	Село	камењар	0
831	Злести	Поле	камењар	0
713/2	Злести	Село	камењар	0
30/1	Злести	Донја краста	камењар	0
30/1	Злести	Донја краста	камењар	0
434-дел	Злести	Котештец	камењар	0
633/2	Злести	Село	камењар	0
665	Злести	Село	камењар	0
670	Злести	Село	камењар	0
1765/2	Злести	Село	камењар	0
1766-дел	Злести	Село	камењар	0
455	Злести	Село	камењар	0
669	Злести	Село	камењар	0
1319	Злести	Падина	камењар	0
1319	Злести	Падина	камењар	0
629	Злести	Село	камењар	0
509/6	Злести	Село	камењар	0
541	Злести	Село	камењар	0
541	Злести	Село	камењар	0
489/2	Злести	Село	камењар	0

578/2	Злести	Село	камењар	0
712	Злести	Село	камењар	0
724	Злести	Село	камењар	0
713/2	Злести	Село	камењар	0
714/2	Злести	Село	камењар	0
834/5	Злести	Поле	камењар	0
834/1	Злести	Поле	камењар	0
498/2	Злести	Село	камењар	0
800	Злести	Село	камењар	0
618	Злести	Село	камењар	0
554	Злести	Село	камењар	0
550/1	Злести	Базојец	камењар	0
550/2	Злести	Базојец	камењар	0
550/2	Злести	Базојец	камењар	0
555	Злести	Село	камењар	0
633/1	Злести	Село	камењар	0
733	Злести	Село	камењар	0
1242	Злести	Поле	камењар	0
579	Злести	Село	камењар	0
543	Злести	Село	камењар	0
546	Злести	Село	камењар	0
561/2	Злести	Село	камењар	0
551/2	Злести	Село	камењар	0
565	Злести	Село	камењар	0
1024	Злести	Долна краста	камењар	0
736/3	Злести	Село	камењар	0
770	Злести	Село	камењар	0
1234-дел	Злести	Поле	нива	0
1231	Злести	Поле	нива	2
1258/2	Злести	Поле	ливада	3
1309	Злести	Градина	лозје	3
1211-дел	Злести	Поле	нива	3
1225	Злести	Поле	нива	3
595	Злести	Село	нива	3
605	Злести	Село	нива	3
1254	Злести	Поле	нива	3
1250	Злести	Поле	нива	3
596	Злести	Село	нива	3
606	Злести	Село	нива	3
1208-дел	Злести	Поле	нива	3
1238	Злести	Поле	нива	3
1241	Злести	Поле	нива	3
1251	Злести	Поле	нива	3
602	Злести	Село	нива	3
1258/1	Злести	Поле	нива	3
1240	Злести	Поле	нива	3
1252	Злести	Поле	нива	3
1209-дел	Злести	Поле	нива	3
1239	Злести	Поле	нива	3
1253/1	Злести	Поле	нива	3

569	Злести	Село	нива	3
1222	Злести	Поле	нива	3
568	Злести	Село	нива	3
1223	Злести	Поле	нива	3
420	Злести	Поле	нива	3
423	Злести	Поле	нива	3
426	Злести	Поле	нива	3
478	Злести	Село	нива	3
544	Злести	Село	нива	3
1272/2	Злести	Поле	нива	3
544	Злести	Село	нива	3
1272/2	Злести	Поле	нива	3
1257	Злести	Поле	нива	3
853	Злести	Поле	нива	3
1256	Злести	Поле	нива	3
837	Злести	Поле	нива	3
517	Злести	Село	нива	3
975	Злести	Поле	нива	3
513	Злести	Село	нива	3
779	Злести	Село	нива	3
505/3	Злести	Село	нива	3
505/4	Злести	Село	нива	3
520/3	Злести	Село	нива	3
645	Злести	Село	нива	3
500	Злести	Село	нива	3
480	Злести	Село	нива	3
655	Злести	Село	нива	3
659	Злести	Село	нива	3
653	Злести	Село	нива	3
658	Злести	Село	нива	3
662	Злести	Село	нива	3
663	Злести	Село	нива	3
657/1	Злести	Село	нива	3
635/1	Злести	Село	нива	3
640	Злести	Село	нива	3
638	Злести	Село	нива	3
650/1	Злести	Село	нива	3
638	Злести	Село	нива	3
651	Злести	Село	нива	3
652/1	Злести	Село	нива	3
625	Злести	Поле	нива	3
760	Злести	Село	нива	3
776	Злести	Село	нива	3
846	Злести	Поле	нива	3
759	Злести	Село	нива	3
775	Злести	Село	нива	3
780	Злести	Село	нива	3
845	Злести	Поле	нива	3
782	Злести	Село	нива	3
1224	Злести	Поле	нива	3

778	Злести	Село	нива	3
789	Злести	Село	нива	3
956	Злести	Поле	нива	3
418	Злести	Поле	нива	3
787	Злести	Село	нива	3
738	Злести	Село	нива	3
739	Злести	Село	нива	3
750	Злести	Село	нива	3
751	Злести	Село	нива	3
790	Злести	Село	нива	3
764	Злести	Село	нива	3
848	Злести	Поле	нива	3
852	Злести	Поле	нива	3
832	Злести	Поле	нива	3
957	Злести	Поле	нива	3
416-дел	Злести	Поле	нива	3
710	Злести	Село	нива	3
830	Злести	Поле	нива	3
708	Злести	Село	нива	3
726	Злести	Село	нива	3
833	Злести	Поле	нива	3
838	Злести	Поле	нива	3
958	Злести	Поле	нива	3
736/2	Злести	Село	нива	3
743	Злести	Село	нива	3
701	Злести	Село	нива	3
1210-дел	Злести	Поле	нива	3
702	Злести	Село	нива	3
758	Злести	Село	нива	3
781	Злести	Село	нива	3
815	Злести	Село	нива	3
798	Злести	Село	нива	3
767	Злести	Село	нива	3
771	Злести	Село	нива	3
971	Злести	Поле	нива	3
959	Злести	Поле	нива	3
970	Злести	Поле	нива	3
769/1	Злести	Село	нива	3
593	Злести	Село	нива	3
813	Злести	Село	нива	3
1249	Злести	Поле	нива	3
486	Злести	Село	нива	3
581	Злести	Село	нива	3
617	Злести	Село	нива	3
818	Злести	Село	нива	3
485/1	Злести	Село	нива	3
1220-дел	Злести	Поле	нива	3
1216-дел	Злести	Поле	нива	3
1246	Злести	Село	нива	3
1245/1	Злести	Село	нива	3

564	Злести	Село	нива	3
1268-дел	Злести	Поле	нива	3
976	Злести	Лазиште	нива	3
977	Злести	Поле	нива	3
499	Злести	Село	нива	3
495	Злести	Село	нива	3
499	Злести	Село	нива	3
799	Злести	Село	нива	3
519	Злести	Село	нива	3
559	Злести	Село	нива	3
624	Злести	Село	нива	3
1258/2	Злести	Ограда	нива	3
1258/6	Злести	Ограда	нива	3
1260	Злести	Поле	нива	3
978/3	Злести	Лазиште	нива	3
1259/1	Злести	Ограда	нива	3
706	Злести	Село	нива	3
699/2	Злести	Село	нива	3
731	Злести	Село	нива	3
761	Злести	Село	нива	3
850	Злести	Поле	нива	3
734/2	Злести	Село	нива	3
727	Злести	Село	нива	3
840	Злести	Поле	нива	3
841	Злести	Поле	нива	3
844	Злести	Поле	нива	3
621	Злести	Село	нива	3
519	Злести	Село	нива	3
624	Злести	Село	нива	3
600	Злести	Село	нива	3
1250	Злести	Поле	нива	3
559	Злести	Село	нива	3
836/1	Злести	Поле	нива	3
1213/1-дел	Злести	Поле	нива	3
509/4	Злести	Село	нива	3
480	Злести	Село	нива	3
653	Злести	Село	нива	3
658	Злести	Село	нива	3
662	Злести	Село	нива	3
625	Злести	Поле	нива	3
625	Злести	Поле	нива	3
842	Злести	Село	нива	3
799	Злести	Село	нива	3
888-дел	Злести	Поле	нива	3
889-дел	Злести	Поле	нива	3
515	Злести	Село	нива	3
1249	Злести	Поле	нива	3
655	Злести	Село	нива	3
659	Злести	Село	нива	3
891-дел	Злести	Pole	нива	3

603	Злести	Село	нива	3
699/2	Злести	Село	нива	3
730	Злести	Село	нива	3
734/1	Злести	Село	нива	3
1236	Злести	Поле	нива	3
620	Злести	Село	нива	3
621	Злести	Село	нива	3
623	Злести	Село	нива	3
729/1	Злести	Село	нива	3
729/3	Злести	Село	нива	3
972/2	Злести	Поле	нива	3
1248/2	Злести	Конопиште	нива	3
504/2	Злести	Село	нива	3
505/1	Злести	Село	нива	3
505/8	Злести	Село	нива	3
520/4	Злести	Село	нива	3
520/2	Злести	Село	нива	3
504/1	Злести	Село	нива	3
520/1	Злести	Село	нива	3
495	Злести	Село	нива	3
851	Злести	Поле	нива	3
792	Злести	Село	нива	3
795	Злести	Село	нива	3
826/2	Злести	Село	нива	3
796	Злести	Село	нива	3
797	Злести	Село	нива	3
794	Злести	Село	нива	3
1248/1	Злести	Конопиште	нива	3
650/2	Злести	Село	нива	3
1260	Злести	Поле	нива	3
558	Злести	Село	нива	3
716	Злести	Село	нива	3
588	Злести	Село	нива	3
1221-дел	Злести	Поле	нива	3
832	Злести	Поле	нива	3
622	Злести	Село	нива	3
836/3	Злести	Поле	нива	3
1213/2	Злести	Поле	нива	3
836/2	Злести	Поле	нива	3
1213/3	Злести	Поле	нива	3
808	Злести	Село	нива	3
415/1	Злести	Поле	нива	3
415/2	Злести	Поле	нива	3
1245/2	Злести	Село	нива	3
505/2	Злести	Село	нива	3
505/5	Злести	Село	нива	3
828	Злести	Село	нива	3
563	Злести	Село	нива	3
564	Злести	Бозојец	нива	3
1267	Злести	Поле	нива	3

476	Злести	Село	нива	3
647	Злести	Село	нива	3
649	Злести	Село	нива	3
421	Злести	Поле	нива	3
422	Злести	Поле	нива	3
425	Злести	Конопишта	нива	3
626	Злести	Село	нива	3
892-дел	Злести	Поле	нива	3
1314	Злести	Падине	нива	3
1315	Злести	Падине	нива	3
640	Злести	Село	нива	3
556	Злести	Село	нива	3
562	Злести	Село	нива	3
1269	Злести	Поле	нива	3
854	Злести	Поле	нива	3
1231	Злести	Поле	нива	3
824	Злести	Село	нива	3
973	Злести	Поле	нива	3
1249	Злести	Поле	нива	3
849	Злести	Поле	нива	3
699/2	Злести	Село	нива	3
732	Злести	Село	нива	3
1217	Злести	Поле	нива	3
1226	Злести	Поле	нива	3
1227	Злести	Поле	нива	3
1228	Злести	Поле	нива	3
1235	Злести	Поле	нива	3
1237	Злести	Поле	нива	3
1243	Злести	Поле	нива	3
1244	Злести	Село	нива	3
487/1	Злести	Село	нива	3
489/3	Злести	Село	нива	3
570	Злести	Село	нива	3
571	Злести	Село	нива	3
1253/2	Злести	Поле	нива	3
615	Злести	Село	нива	3
616	Злести	Село	нива	3
418	Злести	Поле	нива	3
1255	Злести	Поле	нива	3
497/2	Злести	Село	нива	3
728	Злести	Село	нива	3
842	Злести	Село	нива	3
847	Злести	Поле	нива	3
413-дел	Злести	Поле	нива	3
772	Злести	Село	нива	3
777	Злести	Село	нива	3
479	Злести	Село	нива	3
763	Злести	Село	нива	3
780	Злести	Село	нива	3
809	Злести	Село	нива	3

512	Злести	Село	нива	3
643	Злести	Село	нива	3
1212-дел	Злести	Поле	нива	3
729/2	Злести	Село	нива	3
972/1	Злести	Поле	нива	3
978/1	Злести	Поле	нива	3
1259/2	Злести	Поле	нива	3
1229	Злести	Поле	нива	3
544	Злести	Село	нива	3
1272/2	Злести	Поле	нива	3
790	Злести	Село	нива	3
791	Злести	Село	нива	3
816	Злести	Село	нива	3
978/2	Злести	Поле	нива	3
1258/4	Злести	Поле	нива	3
1258/5	Злести	Поле	нива	3
1259/3	Злести	Поле	нива	3
509/5	Злести	Село	нива	3
644	Злести	Село	нива	3
518	Злести	Село	нива	3
424	Злести	Поле	нива	3
656	Злести	Село	нива	3
657/2	Злести	Село	нива	3
736/3	Злести	Село	нива	3
481/2	Злести	Село	нива	3
769/2	Злести	Село	нива	3
1271-дел	Злести	Поле	нива	3
1270-дел	Злести	Поле	нива	3
1272/1-дел	Злести	Поле	нива	3
825	Злести	Село	овоштарник	3
683	Злести	Село	овоштарник	3
1261/1	Злести	Поле	овоштарник	3
683	Злести	Село	овоштарник	3
826/1	Злести	Село	овоштарник	3
827	Злести	Село	овоштарник	3
831	Злести	Поле	овоштарник	3
1275/1	Злести	Поле	овоштарник	3
614	Злести	Село	овоштарник	3
1261/2	Злести	Поле	овоштарник	3
812	Злести	Село	овоштарник	3
1258/3	Злести	Поле	овоштарник	3
1275/2	Злести	Поле	овоштарник	3
843/2	Злести	Поле	градина	4
843/1	Злести	Поле	градина	4
839	Злести	Поле	градина	4
2235-дел	Злести	Ледина	ливада	4
457	Злести	Село	ливада	4
457	Злести	Село	ливада	4
1203	Злести	Поле	нива	4
1053-дел	Злести	Раштане	нива	4

1206-дел	Злести	Поле	нива	4
1052-дел	Злести	Роштане	нива	4
1051-дел	Злести	Воштане	нива	4
1071-дел	Злести	Раштане	нива	4
1205	Злести	Поле	нива	4
1204	Злести	Раштане	нива	4
536/1	Злести	Село	нива	4
521/3	Злести	Село	нива	4
1068/2-дел	Злести	Речиште	нива	4
1059-дел	Злести	Раштане	нива	4
1328	Злести	Падине	нива	4
482	Злести	Село	нива	4
1060-дел	Злести	Раштани	нива	4
1330	Злести	Падине	нива	4
477/1	Злести	Село	нива	4
1065-дел	Злести	Раштане	нива	4
2269	Злести	Село	нива	4
427-дел	Злести	Поле	нива	4
1072-дел	Злести	Роштени	нива	4
1073-дел	Злести	Роштане	нива	4
1041	Злести	Раштани	нива	4
1274	Злести	Село	нива	4
1054-дел	Злести	Раштани	нива	4
1202-дел	Злести	Поле	нива	4
501	Злести	Село	нива	4
979	Злести	Поле	нива	4
494	Злести	Село	нива	4
1055/1-дел	Злести	Раштане	нива	4
1055/2-дел	Злести	Раштане	нива	4
525	Злести	Село бавча	нива	4
482	Злести	Село	нива	4
1059	Злести	Раштане	нива	4
1328	Злести	Падина	нива	4
542	Злести	Село	нива	4
526	Злести	Село	нива	4
1056-дел	Злести	Раштани	нива	4
528/2	Злести	Село	нива	4
1070-дел	Злести	Раштани	нива	4
528/1	Злести	Село	нива	4
487/2	Злести	Село	нива	4
1066-дел	Злести	Раштани	нива	4
1273/2	Злести	Село	нива	4
1069/1	Злести	Раштани	нива	4
1069/2-дел	Злести	Роштани	нива	4
521/4	Злести	Село	нива	4
1068/1-дел	Злести	Речиште	нива	4
521/1	Злести	Село	нива	4
1068/4-дел	Злести	Речишта	нива	4
521/2	Злести	Село	нива	4
1068/3-дел	Злести	Речиште	нива	4

1058-дел	Злести	Раштане	нива	4
1273/1	Злести	Село	нива	4
537	Злести	Село	нива	4
1308/2	Злести	Падине	нива	4
1050-дел	Злести	Роштани	нива	4
974	Злести	Поле	нива	4
524	Злести	Село	нива	4
980	Злести	Поле	нива	4
981	Злести	Поле	нива	4
1063-дел	Злести	Роштени	нива	4
1057-дел	Злести	Раштани	нива	4
1061-дел	Злести	Раштане	нива	4
474	Злести	Село	овоштарник	4
532	Злести	Село	овоштарник	4
539	Злести	Село	овоштарник	4
503/2	Злести	Село	овоштарник	4
843/3	Злести	Поле	овоштарник	4
540/1	Злести	Село	овоштарник	4
508/1	Злести	Село	овоштарник	4
508/2	Злести	Село	овоштарник	4
508/4	Злести	Село	овоштарник	4
890	Злести	Поле	овоштарник	4
835/1	Злести	Поле	овоштарник	4
835/1	Злести	Поле	овоштарник	4
508/3	Злести	Село	овоштарник	4
503/1	Злести	Село	овоштарник	4
508/5	Злести	Село	овоштарник	4
1706/2	Злести	Бозојец	овоштарник	4
508/6	Злести	Село	овоштарник	4
1045-дел	Злести	Раштани	нива	5
1046-дел	Злести	Раштане	нива	5
1047-дел	Злести	Раштани	нива	5
1048-дел	Злести	Раштане	нива	5
1331	Злести	Падине	нива	5
1332	Злести	Падинје	нива	5
1333	Злести	Падинје	нива	5
1357	Злести	Падине	нива	5
572	Злести	Село	нива	5
1292-дел	Злести	Падине	нива	5
475	Злести	Село	нива	5
1693/1	Злести	Бозојца	нива	5
1276	Злести	Поле	нива	5
531	Злести	Село	нива	5
1043/2	Злести	Раштане	нива	5
522	Злести	Село	нива	5
523	Злести	Село	нива	5
1690	Злести	Бозојец	нива	5
1318/2	Злести	Падине	нива	5
1329	Злести	Падина	нива	5
1279-дел	Злести	Поле	нива	5

1280-дел	Злести	Поле	нива	5
1345/1-дел	Злести	Падина	нива	5
1284	Злести	Поле	нива	5
1041-дел	Злести	Раштани	нива	5
1326	Злести	Падинје	нива	5
493	Злести	Село	нива	5
1286/1-дел	Злести	Поле	нива	5
1336	Злести	Падине	нива	5
1318/2	Злести	Падина	нива	5
530	Злести	Село	нива	5
1318/2	Злести	Падина	нива	5
1335	Злести	Падина	нива	5
1043/1-дел	Злести	Раштани	нива	5
1278-дел	Злести	Поле	нива	5
1281-дел	Злести	Pole	нива	5
1282/1-дел	Злести	Pole	нива	5
1282/2	Злести	Pole	нива	5
1283-дел	Злести	Pole	нива	5
1285-дел	Злести	Поле	нива	5
1287	Злести	Поле	нива	5
1289/1	Злести	Поле	нива	5
1345/2-дел	Злести	Падина	нива	5
1300	Злести	Падине	нива	5
1308/1-дел	Злести	Падина	нива	5
1047	Злести	Раштане	нива	5
430-дел	Злести	Поле	нива	5
1338/1-дел	Злести	Падина	нива	5
1338/2-дел	Злести	Падина	нива	5
1294	Злести	Падина	нива	5
1308/1	Злести	Падине	нива	5
1289/2	Злести	Поле	нива	5
1693/2	Злести	Бозјен	нива	5
1277/2-дел	Злести	Поле	нива	5
1049-дел	Злести	Раштани	нива	5
1044-дел	Злести	Раштани	нива	5
1293-дел	Злести	Падина	нива	5
1327	Злести	Падине	нива	5
1327	Злести	Падина	нива	5
1301	Злести	Подине	нива	5
428-дел	Злести	Поле	нива	5
1290	Злести	Поле	нива	5
1288-дел	Злести	Поле	нива	5
1358/2	Злести	Падине	нива	5
1358/1	Злести	Падина	нива	5
1307	Злести	Падине	нива	5
1277/1	Злести	Поле	нива	5
493	Злести	Село	овоштарник	5
1706/1-дел	Злести	Бозојец	овоштарник	5
458	Злести	Село	пасиште	5
2668/1	Злести	Село	пасиште	5

747	Злести	Село	пасиште	5
1317-дел	Злести	Падина	нива	6
1691	Злести		нива	6
1703/1	Злести	Бозојец	нива	6
1692	Злести	Бозојец	нива	6
1303	Злести	Падина	нива	6
1704	Злести	Бозојец	нива	6
1310	Злести	Падине	нива	6
431	Злести	Поле	нива	6
429/2	Злести	Поле	нива	6
502	Злести	Село	нива	6
991	Злести	Долно краста	нива	6
1695	Злести	Бозојец	нива	6
1703/2	Злести	Бозојец	нива	6
1337	Злести	Подум	нива	6
688	Злести	Село	пасиште	6
990	Злести	Долна краста	пасиште	6
1313	Злести	Падина	пасиште	6
691	Злести	Село	пасиште	6
682/1	Злести	Село	пасиште	6
689	Злести	Село	пасиште	6
690	Злести	Село	пасиште	6
986	Злести	Долна краста	пасиште	6
1302	Злести	Поле	пасиште	6
506	Злести	Село	пасиште	6
529	Злести	Село	пасиште	6
507	Злести	Село	пасиште	6
681	Злести	Село	пасиште	6
990	Злести	Долна краста	пасиште	6
672	Злести	Поле	пасиште	6
535	Злести	Село	пасиште	6
1302	Злести	Поле	пасиште	6
527	Злести	Село	пасиште	6
1694	Злести	Бозојец	пасиште	6
696	Злести	Село	пасиште	6
1334/3	Злести	Падине	пасиште	6
1334/2	Злести	Падине	пасиште	6
1334/1	Злести	Падине	пасиште	6
429/1	Злести	Поле	нива	7
429/3	Злести	Поле	нива	7
429/1	Злести	Поле	нива	7
477/2	Злести	Село	пасиште	8
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				661100м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8693/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5223.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2015 година, донесе,

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна здравствена установа „Здравствен дом Кавадарци“, му престанува користењето на недвижна ствар зграда 3, намена: зграда во здравство, влез: 001, кат: ПР, број: 000 со внатрешна површина од 232м², на КП. бр. 12541/1 КО Кавадарци 2, запишана во Имотен лист бр.12819, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9721/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5224.

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за спортската академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРИЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ АКАДЕМИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за мерилата и критериумите за распоредување на средствата за финансирање на спортските академии бр. 20-16430/1 од 21.10.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9847/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5225.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ ДОМ - ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отпадување на одземени предмети со правосилна одлука на Казнено поправниот дом - Идризово бр.09-3319/3 од 23.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9966/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5226.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отпадување на одземени предмети со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот бр.09-4278/2 од 23.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9966/2
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5227.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отпадување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи бр.09-4276/2 од 23.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9966/3
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5228.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ ДОМ - ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Казнено поправниот дом - Идризово бр.09-4277/1 од 23.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9966/4
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5229.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје бр.09-4275/2 од 23.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9966/5
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5230.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за финансии – Царинска управа бр.09-1381/2 од 23.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9966/6
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5231.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОЕКТНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2015 - 2020 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОДОТ 2015 – 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се формираат проектните комитети (во натамошниот текст: комитетите) кои во својство на работни тела на Владата на Република Македонија ја следат реализацијата на приоритетите и целите на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020 (во натамошниот текст: Програмата).

Член 2

За секое поглавје од Акцискиот план за спроведување на Програмата за периодот 2015-2017 година (во натамошниот текст: Акцискиот план) се формира посебен комитет, и тоа:

- 1) Комитет за демократија и добро локално владеење;
- 2) Комитет за иновативна и поефикасна испорака на услугите од општ интерес;
- 3) Комитет за одржлив развој на основните социјални услуги;
- 4) Комитет за одржлив (зелен) локален економски развој;
- 5) Комитет за одржлив развој на противпожарната заштита и заштитата и спасувањето на локално ниво;

6) Комитет за одржлив развој на основните (комуналните) јавни услуги и

7) Комитет за одржлив (зелен) транспорт на локално ниво.

Член 3

Секој од комитетите одделно:

- ја следи реализацијата на целите утврдени во поглавјето од Акцискиот план за кое е формиран,
- го утврдува влијанието на спроведените активности/проекти во остварувањето на целите од стратешките документи на Република Македонија поврзани со поглавјето за кое е формиран,
- предлага изменувања и дополнувања на поглавјето од Акцискиот план за кое е формиран,
- ги утврдува деловите на годишните и завршниот извештај за реализацијата на Програмата, за поглавјето за кое е формиран и
- врши и други работи кои ќе му ги довери Владата на Република Македонија.

Член 4

Органите на државната управа, други државни органи и институции надлежни за реализација на националните плански документи кои се поврзани со тематските цели на Акцискиот план за спроведување на Програмата номинираат по еден член и негов заменик, за секој стратешки документ одделно.

Членовите на комитетите од ставот 1 на овој член се назначуваат од редот на раководните државни службеници вработените во организационите единици на органите на државната управа, други државни органи и институции надлежни за реализација на националните плански документи кои се поврзани со тематските цели на Акцискиот план за спроведување на Програмата.

Член 5

Комитетот за демократија и добро локално владеење се состои од девет членови и нивни заменици, номинирани од:

- 1) Министерството за локална самоуправа номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
 - Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) и
 - Стратегијата за регионален развој на Република Македонија (2009-2019);
- 2) Министерството за животна средина и просторно планирање номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за одржлив развој во Република Македонија (2009-2030);
- 3) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за земјоделство и руралниот развој (2014-2020);
- 4) Министерството за информатичко општество и администрација номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за реформа на јавна администрација во Република Македонија (2015-2020);
- 5) Министерството за финансии номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
 - Фискалната стратегија на Република Македонија (2015-2017) и
 - Стратегијата за развој на внатрешната финансиска контрола во Република Македонија (2015-2017);
- 6) Министерството за труд и социјална политика номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за еднаквост и недискриминација (2016-2020);

7) Државната комисија за спречување на корупцијата номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на судир на интереси (2016-2019).

Член 6

Комитетот за иновативна и поефикасна испорака на услугите од општ интерес се состои од пет членови и нивни заменици, номинирани од:

- 1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
- 2) Министерството за информатичко општество и администрација номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за реформа на јавната администрација во Република Македонија (2016-2020);
- 3) Министерството за образование и наука номинира три членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
 - Стратегијата за иновации на Република Македонија (2012-2020);
 - ИТ стратегија на Министерството за образование и наука (2014-2017) и
 - Националната стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високо образовани и стручни кадри (2013-2020).

Член 7

Комитетот за одржлив развој на основните социјални услуги се состои од 14 членови и нивни заменици, номинирани од:

- 1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
- 2) Министерството за финансии номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на Република Македонија (2015-2017);
- 3) Министерството за труд и социјална политика номинира осум членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
 - Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија (2010-2020);
 - Националната стратегија за вработување (2016-2020);
 - Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјалната заштита во Република Македонија (2008-2018);
 - Националната стратегијата за родова еднаквост (2013-2020);
 - Националната стратегија за стари лица (2010-2020);
 - Стратегијата за Ромите во Република Македонија (2014-2020);
 - Националната стратегија за изедначување на лицата со инвалидност (2010-2018) и
 - Резолуцијата за миграциската политика на Република Македонија (2015-2020);
- 4) Министерството за образование и наука номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната програма за развој на образованието во Република Македонија;

5) Министерството за култура номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на културата во Република Македонија (2012-2017);

6) Министерството за здравство номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:

- Здравствената стратегија на Република Македонија (2007-2020) и

- Националната стратегија за палијативна заштита на Република Македонија до 2020 година.

Член 8

Комитетот за одржлив (зелен) локален економски развој се состои од 30 членови и нивни заменици, номинирани од:

1) Министерството за локална самоуправа номинира 14 членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:

- Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);

- Програмата за развој на Скопскиот плански регион (2014-2019);

- Програмата за развој на Југоисточниот плански регион (2014-2020);

- Програмата за развој на Источниот плански регион (2014-2020);

- Програмата за развој на Североисточниот плански регион (2014-2020);

- Програмата за развој на Полошкиот плански регион (2014-2020);

- Програмата за развој на Југозападниот плански регион (2014-2020);

- Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион (2014-2020);

- Програмата за развој на Вардарскиот плански регион (2014-2020);

- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014-2020;

- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Грција 2014-2020;

- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Албанија 2014-2020;

- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Косово и

- Програмата за транснационална соработка "Балкан-Медитеран 2014-2020";

2) Министерството за финансии номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната програма за економски реформи (2015 - 2017);

3) Министерството за животна средина и просторно планирање номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020);

4) Министерството за економија номинира девет членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:

- Стратегијата за развој на мали и средни претпријатија на Република Македонија (2016-2020);

- Индустриската политика на Република Македонија (2009-2020);

- Стратегијата за развој на туризмот (2016-2021);

- Националната стратегија за рурален туризам (2012-2017);

- Националната стратегија за развој на занаетчисството (2012-2020);

- Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030;

- Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија (2015-2020);

- Стратегијата за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија (2016-2020) и

- Стратегијата за општествена одговорност на Република Македонија (2016-2020);

5) Министерството за култура номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на креативните индустрии во Република Македонија;

6) Министерството за образование и наука номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:

- Стратегијата за стручно образование и обука на Република Македонија (2014-2020) и

- Стратегијата за претприемачко учење во Република Македонија (2014-2020);

7) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за земјоделство и руралниот развој (2014-2020);

8) Министерството за труд и социјална политика номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за вработување (2016-2020).

Член 9

Комитетот за одржлив развој на противпожарната заштита и заштитата и спасувањето на локално ниво се состои од седум членови и нивни заменици, номинирани од:

1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);

2) Дирекцијата за заштита и спасување номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за заштита и спасување (2014-2018);

3) Министерството за животна средина и просторно планирање номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020);

4) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија;

5) Министерството за здравство номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:

- Стратегијата за управување на итните медицински служби во Република Македонија (2009-2017) и

- Стратегијата за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија;

6) Министерството за финансии номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на Република Македонија (2015-2017).

Член 10

Комитетот за одржлив развој на основните (комуналните) јавни услуги се состои од 10 членови и нивни заменици, номинирани од:

1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);

2) Министерството за животна средина и просторно планирање номинира четири членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:

- Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020);

- Националната стратегија за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија (2014-2020);

- Националната стратегија за води (2011-2041) и
- Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020);

3) Агенцијата за катастер на недвижности номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за национална инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија;

4) Министерството за култура номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за заштита и користење на културното наследство во Република Македонија;

5) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:

- Националната стратегија за консолидација на земјоделското земјиште во Република Македонија (2012-2020) и

- Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија;

6) Министерството за здравство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Здравствената стратегија на Република Македонија (2007-2020).

Член 11

Комитетот за одржлив (зелен) транспорт на локално ниво се состои од пет членови и нивни заменици, номинирани од:

1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);

2) Министерството за животна средина и просторно планирање номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020);

3) Министерството за транспорт и врски номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната транспортна стратегија (2007-2017);

4) Министерството за внатрешни работи номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата (2015-2020);

5) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Национална стратегија за земјоделство и руралниот развој (2014-2020).

Член 12

Заради разгледување на одредени специфични прашања од значење за работата на секој комитет одделно, во работата на комитетот можат да се вклучат и претставници на:

- Државниот завод за статистика
- други органи на државната управа кои не се членови на комитетот,
- други органи и организации кои вршат јавни овластувања,

- други комисии и тела на Владата чија работа е поврзана со целите и приоритетите на Програмата

- Заедницата на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС) и

- Здруженија на граѓани и деловни субјекти.

Член 13

Секој комитет одделно донесува деловник за начинот на работа.

Член 14

Стручните и административно - техничките работи за комитетите ги врши Министерството за локална самоуправа.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10118/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5232.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ПРОТОКОЛОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕН 1(а) ЧЛЕН 14(1) И ЧЛЕН 14(3)(б) НА ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ОД 30 СЕПТЕМВРИ 1957 ГОДИНА ЗА МЕГУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ (АДР)

1. Република Македонија да пристапи кон Протоколот за измени и дополнувања на член 1 став а, член 14 став 1 и член 14 став 3 точка б кон Европската спогодба од 30 септември 1957 година за меѓународен патен сообраќај на опасни материи.

2. Спроведувањето на оваа одлука ќе го изврши Министерството за надворешни работи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10195/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5233.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Член 1

Со оваа одлука на општина Зелениково се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 644.812 м², кое претставува КП 3/3, со површина од

83.989 м2, КО Пакошево, евидентирана во Имотен лист бр. 194, КП 68/2, со површина од 213 м2, КО Пакошево, КП 15/2, со површина од 162.586 м2, КО Пакошево, КП 362/2, со површина од 1.580 м2, КО Пакошево, КП 73/3, со површина од 70.765 м2, КО Пакошево, КП 55, со површина од 52.082 м2, КО Пакошево, КП 67/2, со површина од 82 м2, КО Пакошево, КП 352/3, со површина од 6.081 м2, КО Пакошево, КП 63, со површина од 2.688 м2, КО Пакошево, КП 351/2, со површина од 2.178 м2, КО Пакошево, КП 76/2, со површина од 82 м2, КО Пакошево, КП 77/2, со површина од 224 м2, КО Пакошево, КП 353/8, со површина од 65 м2, КО Пакошево, КП 353/6, со површина од 191 м2, КО Пакошево, КП 360/6, со површина од 239 м2, КО Пакошево, КП 85/4, со површина од 183 м2, КО Пакошево, КП 85/3, со површина од 87 м2, КО Пакошево, КП 87/2, со површина од 62 м2, КО Пакошево, КП 353/2, со површина од 228 м2, КО Пакошево, КП 45/2, со површина од 1.761 м2, КО Пакошево, дел од КП 46/15, со површина од 257.507 м2, КО Пакошево, дел од КП 353/3, со површина од 470 м2, КО Пакошево, дел од КП 353/4, со површина од 125 м2, КО Пакошево, дел од КП 85/2, со површина од 477 м2, КО Пакошево, дел од КП 86/2, со површина од 114 м2, КО Пакошево, евидентирани во Имотен лист бр. 192, КП 351/1, со површина од 579 м2, КО Пакошево, КП 46/17, со површина од 3 м2, КО Пакошево, КП 353/13, со површина од 37 м2, КО Пакошево, КП 46/18, со површина од 66 м2, КО Пакошево, КП 352/4, со површина од 22 м2, КО Пакошево, КП 352/5, со површина од 39 м2, КО Пакошево и КП 46/19, со површина од 7 м2, КО Пакошево, евидентирани во Имотен лист бр. 229, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место за спортско рекреативен центар Пакошево, донесен со одлука на Совет на општина Зелениково, бр. 07-451/2, од 7.08.2007 година, за ГП 1.1, со намена за изградба на објект за спорт и рекреација – голф терени со пропратни содржини.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10252/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5234.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на дел од недвижна ствар-објект кула РД-2 и РД-1, зграда 3, на 21 кат со вкупна површина од 118 м2, кој се наоѓа на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб Скопје, лоциран на КП бр.12231, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр.9157, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Јавното претпријатие Македонска радиодифузија -Скопје, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10255/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5235.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии - Управа за финансиска полиција, се даваат на времено користење од една година, без надомест, недвижни ствари –деловни простории во зграда 2, кат 04, со вкупна површина од 557 м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, КП бр.9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10256/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5236.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Советот на јавните обвинители на Република Македонија се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – деловни простории во зграда 2, кат 05, со вкупна површина од 527

м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, КП 9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10257/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5237.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Институтот за акредитација на Република Македонија се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – деловни простории во зграда 2, дел од кат 3 со вкупна површина од 545 м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, КП 9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9099, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 289,85 м2, и тоа: просторија број 7 со површина од 24,84 м2, просторија број 8 со површина од 25,71 м2, просторија број 9 со површина од 12,49 м2, просторија број 10 со површина од 11,24 м2, ходник со површина од 51,55 м2, просторија број 12 со површина од 12,32 м2, просторија број 13 со површина од 19,63 м2, просторија број 14 со површина од 39,62 м2, просторија број 15 со површина од 30,98 м2, просторија број 16 со површина од 31,42 м2, просторија број 17 со површина од 19,08 м2, просторија број 18 – остава со површина од 3,13 м2, санитарен јазол со површина од 4,14 м2 и санитарен јазол со површина од 3,70 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10259/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5238.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство се даваат на трајно користењето, без надомест, дел од недвижни ствари во зграда 2, дел од кат 01 – со

вкупна површина од 281,07 м2, од вкупно 530 м2 деловен простор, и тоа: просторија број 2 со површина од 17,78 м2, просторија број 3 со површина од 14,77 м2, просторија број 4 со површина од 30,80 м2, санитарен јазол со површина од 3,08 м2, просторија број 8 со површина од 24,05 м2, просторија број 9 со површина од 8,56 м2, просторија број 10 со површина од 11,13 м2, просторија број 11 со површина од 12,51 м2, просторија број 12 со површина од 12,00 м2, просторија број 13 со површина 11,96 м2, просторија број 14 со површина од 11,96 м2, просторија број 15 со површина од 12,12 м2, просторија број 16 со површина од 31,29 м2, просторија број 17 со површина од 19,08 м2, просторија број 18 со површина од 3,03 м2, просторија број 23 со површина од 23,45 м2, просторија број 25 со површина од 14,15 м2 и просторија број 26 со површина од 19,35 м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 4, Скопје, на КП 9521, КО Центар 1 запишани во Имотен лист број 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10260/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5239.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија, се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – деловни простории во зграда 2, дел од кат 01 со вкупна површина од 170,02 м2, од вкупно 530 м2 деловен простор и тоа: дел од хол со површина од 15,71 м2, дел од скали со површина од 7,8 м2, дел од ходник со површина од 24,83 м2, просторија број 27 со површина од 16,62 м2, просторија број 28 со површина од 11,40 м2, санитарен јазол со површина од 9,73 м2, просторија број 31 со површина од 23,76 м2, просторија број 32 со површина од 17,91 м2, ходник со површина од 19,61 м2, просторија број 35 со површина од 10,76 м2, просторија број 36 со површина од 2,24 м2, просторија број 37 со површина од 9,65 м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, на КП 9521, КО Центар 1 запишани во Имотен лист број 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10261/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5240.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со член 10 и 11 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ
И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ
ОД СТРАНСКА ПОМОШ

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/12, 91/12, 5/13, 120/13, 23/14 и 127/14), во член 5, во точка 1, став 4, во точка 2, став 4 и во точка 3, став 4, процентот „3%“ се заменува со процентот „2%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10267/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5241.

Врз основа на член 146-а став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 51/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ХАВАРИИ СО
ПРИСУСТВО НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ

Член 1

Со цел да се обезбеди меѓуресурска соработка за следење на активностите за спречување и контрола на хавариите со присуство на опасни супстанции се формира меѓуресурско тело за спречување и контрола на хавари со присуство на опасни супстанции (во понатамошниот текст: Меѓуресурско тело).

Член 2

Меѓуресурското тело се состои од следните членови:

1. Живко Коцев, Министерство за внатрешни работи;
2. Ивана Серафимова, Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија;
3. Славче Петровски, Државен инспекторат за техничка инспекција;
4. Блага Цветковска, Дирекција за заштита и спасување;
5. Марија Милкова, Центар за управување со кризи;
6. Јелена Ружојчик, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
7. Фикри Алити, Министерство за труд и социјална политика;
8. Антон Чибишев, Министерство за здравство.

9. Назим Алити, Министерство за животна средина и просторно планирање.

Членот на Меѓуресурското тело од Министерство за животна средина и просторно планирање од став 1 на овој член е претседавач на Меѓуресурско тело.

Член 3

Меѓуресурското тело донесува Деловник за својата работа.

Член 4

Меѓуресурското тело за својата работа еднаш годишно поднесува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10541/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5242.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- ќебе војничко II категорија.....200 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Битола.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10578/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5243.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- маска заштитна М2 АБ.....5 парчиња
- цедило резервно за заштитна маска М2 АБ5 парчиња
- заштитна наметка5 парчиња
- заштитни ракавици М4.....5 парчиња
- личен прибор за деконтаминација ЛПД МЗ...5 парчиња

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за надворешни работи.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за надворешни работи со кој се уредуваат права и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10580/1 Заменик на претседателот
28 октомври 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5244.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи, се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари – простории, лоцирани на КП бр. 5011, ул. В. Влаховиќ, број на зграда 1, влез 2, кат 1, бр. 1, во вкупна површина од 31.41 м2, запишани во Имотен лист бр. 100078 за КО Дебар - 1, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10660/1 Заменик на претседателот
28 октомври 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5245.

Врз основа на член 120 ставови (1) и (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ

Член 1

Со оваа одлука се формира и пропишува начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни (во натамошниот текст: Национален совет) за обезбедување на научна и техничка поддршка на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 2

Националниот совет е составен од претседател и 19 члена. Членовите на Националниот совет се претставници од следните институции, и тоа:

1. Агенција за храна и ветеринарство – Абдулезел Догани;
2. Медицински факултет Скопје – д-р Игор Спирски;
3. Институт за епидемиологија и биостатистика – проф. д-р Драган Даниловски;
4. Институт за јавно здравје на Република Македонија - доц. д-р Гордана Ристовска;
5. Фармацевски факултет Скопје – проф. д-р Лидија Петрушевска Този;
6. Факултет за ветеринарна медицина Скопје – доц. д-р Деан Јанкулоски;
7. Факултет за земјоделски науки и храна Скопје – проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски;
8. Институт за земјоделство Скопје – проф. д-р Јулијана Цветковиќ;
9. Институт за сточарство Скопје - доц. д-р Наташа Матева;
10. Технолошко-металуршки факултет Скопје – проф. д-р Весна Рафајловска;
11. Природно математички факултет Скопје (отсек биологија) – проф. д-р Митко Младенов;
12. Природно математички факултет Скопје (отсек хемија) – доц. д-р Јасмина Петреска Станоева;
13. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Игор Деспотовски;
14. Министерство за здравство – д-р Александар Митов;
15. Министерство за животна средина и просторно планирање – проф. д-р Соња Лепиткова;
16. Организација на потрошувачите на Македонија – м-р Маријана Лончар Велкова;
17. Стопанска комора на Македонија – Васко Ристовски;
18. Сојуз на стопански комори – Горан Ѓорѓиевски и
19. Стопанска комора на северозападна Македонија – Зухра Искендерлер.

Член 3

Со работата на Националниот совет претседава директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во својство на претседател на истиот.

Член 4

Националниот совет работи како постојано тело и се состанува на повик на претседателот најмалку четири пати во текот на годината, а по потреба може да се состанува и почесто.

Претседателот по предлог на мнозинство од членовите на Националниот совет, или по своја иницијатива ги свикнува состаноците на Националниот совет.

Член 5

Националниот совет може да одржува состанок и да разгледува прашања од својот делокруг на работа доколку на состанокот присуствува мнозинство од вкупниот број членови на Националниот совет.

Националниот совет донесува мислења со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Националниот совет.

Член 6

Националниот совет заседава на седница на која присуствуваат само членови на Националниот совет.

Претседателот на Националниот совет на предлог на некој од членовите на Националниот совет или по сопствена иницијатива, може да покани на седница на Националниот совет да присуствуваат и претставници на Владата на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, заинтересирани органи, организации, здруженија на граѓани, синдикати, комори, како и научни и стручни лица заради давање на стручни мислења по прашања што се на дневен ред на состанокот.

Член 7

Членовите на Националниот совет податоците и информациите кои ќе ги дознаат при работата во Националниот совет не треба да ги откриваат во јавност согласно со начелото на професионална дискреција, а изјави за јавноста може да дава само претседателот на Националниот совет или лице кое тој ќе го определи.

Член 8

Стручно-организационите работи, организирањето на состаноците на Националниот совет, подготвувањето и доставувањето на материјалите што се разгледуваат на состанокот, водењето и подготвувањето на записници, извештаи и други материјали, како и други работи што ќе ги определи претседателот, ги врши Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 9

Заради успешно спроведување на задачите при проценката на ризикот, како и спроведување на научната поддршка со цел навремено преземање на ефикасни и ефективни мерки при управување со ризикот, Националниот совет организира научни панели, кои вршат проценка на ризик и изготвуваат извештаи за конкретни прашања од делокругот на работа на Националниот совет. Научните панели даваат и научни совети во областа на безбедност на храната и храната за животни, исхраната, здравствената заштита и благосостојба на животните, здравје и заштита на растенијата.

Врз основа на извештаите од став 1 на овој член, Националниот совет изготвува писмени мислења, со препораки кои ги доставува до Агенцијата за храна и ветеринарство со цел навремено преземање на ефикасни и ефективни мерки при управувањето со ризикот.

Член 10

Научните панели се составени од независни научни стручни лица, од факултети, научно истражувачки институции и други научни и научно образовни институции, со темелно познавање на проценката на ризик.

Учесниците на научните панели се избираат по пат на отворен повик за апликација за искажување на интерес, врз база на потврден научен квалитет, искуство во проценка на ризик, рецензии на научни трудови и публикации.

Научните панели се организираат за десет стручни области од делокругот на работата на Националниот совет, и тоа:

- Панел за здравствена заштита и благосостојба на животните;
- Панел за биолошки опасности;
- Панел за контаминенти во синцирот на храната;
- Панел за диететски производи, исхрана и алергии;
- Панел за адитиви и хранливи состојки додадени на храната;
- Панел за средства за заштита на растенијата и нивни резидуи;
- Панел за здравје на растенијата;
- Панел за адитиви и производи или супстанции употребени во храната за животни;
- Панел за материјали во контакт со храната, ензими, подобрувачи на вкус и технолошки помагала и
- Панел за генетски модифицирани организми.

Член 11

За спроведување на работите од своја надлежност Националниот совет донесува Деловник за својата работа и работата на научните панели.

Член 12

Националниот совет може да формира и повremени работни групи, за конкретно прашање од областа на безбедност на храна и храна за животни, здравје и благосостојба на животни, како поддршка на Националниот совет кои за својата работа доставуваат извештаи до истиот.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за воспоставување и начинот на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни („Службен весник на Република Македонија" бр. 104/13).

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република Македонија“.

Бр. 42-10708/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5246.

Врз основа на член 8 став (1) од Законот за индустриски - зелени зони („Службен весник на Република Македонија“, бр. 119/13, 160/14 и 173/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА
„КРАТОВО“****Член 1**

Се основа Индустриска зона „Кратово“.

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Индустриската зона е: Индустриска зона „Кратово“.

Скратениот назив на зоната гласи: ИЗ „Кратово“.

Член 4

Индустриската зона „Кратово“ е дефинирана со државна урбанистичка планска документација согласно член 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 44/15), а градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“, бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 и 129/15).

Индустриската зона „Кратово“ се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 65715 м² која претставува:

КП 2410/8 м.в. СТАНА култура в/р површина 28069 м²

КП 2415/2 м.в. ДРАКИ култура гз/гиз површина 1699 м²

КП 2415/3 м.в. ДРАКИ култура гз/гиз површина 257 м²

КП 2415/4 м.в. ДРАКИ култура гз/гиз површина 5 м²

КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/гиз површина 32326 м²

КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 16 површина 1839 м²

КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 17 површина 123 м²

КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 18 површина 368 м²

КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 19 површина 836 м²

КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 20 површина 41 м²

КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 21 површина 1526 м²

заведени во Имотен лист број 629 за КО Туралево, издаден од Агенција за катастар на недвижностите.

Член 5

Индустриската зона „Кратово“, се основа за вршење на дејностите согласно член 37 од Законот за индустриски - зелени зони.

Член 6

Индустриската зона „Кратово“ се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Со Индустриската зона „Кратово“ како оператор управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно Законот за индустриски - зелени зони.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10830/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5247.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2015 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност во 2015 година („Службен весник на Република Македонија, бр. 62/15 и 183/15“) во точката 2 зборовите „11.992.500.000,00 (единаесет милијарди деветстотини деведесет и два милиони и петстотини илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „18.450.000.000,00 (осумнаесет милијарди четиристотини и педесет милиони) денари“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11010/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5248.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ број 196/14, 42/15 и 163/15), во делот: „1. Преглед на потребите за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година, по ставот 8, се додава нов став 9, кој гласи:

„Со оваа програма се опфатени и едукациите кои ќе се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје, кои се наменети за стекнување практични вештини неопходни за стекнување на називот доктор на медицина, дел од процесот на полагање на

практичниот дел од стручниот испит, дел од процесот на стекнување на практични вештини за стекнување со стручно звање специјалист и супспецијалист, дел од полагањето на практичниот дел на специјалистичкиот и супспецијалистичкиот испит и дел од процесот на продолжување на лиценца на докторите на медицина.“

Во делот: „2. Финансирање на програмата“ по ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи:

„Од веќе одобрените средства за реализација на оваа програма, 5.000.000,00 денари се предвидени за едукациите кои ќе се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје, до крајот на 2015 година. Средствата ќе се исплаќаат периодично, согласно потребата и динамиката на реализација на едукациите. Установата Медицински симулациски центар Скопје до Министерството за здравство ќе доставува извештаи за извршената едукација на студентите на медицина, докторите на медицина, специјализантите, специјалистите и други корисници на услуги за сите реализирани едукации на месечно или квартално ниво.“

Ставот 3 станува став 4.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10191/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5249.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 194/14) во точка 3 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 1 износот „35.000.000,00“ се заменува со износот „58.900.000,00“, а износот „25.000.000,00“ се заменува со износот „48.900.000,00“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10306/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

5250.

Врз основа на член 130 став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15), член 40 став (9) од Законот за Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14 и 149/15) и член 63 став (9) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14 и 149/15) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-6889/3
28 октомври 2015 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Бр. _____
_____ . 20__

Врз основа на:

- член 130 став (1) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15) ☐

- член 40 став (1) од Законот за Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/12, 27/14 и 149/15) ☐

- член 63 став (1) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 149/14 и 149/15) ☐

(потребното да се означи)

државниот инспектор за храна/официјален ветеринар _____
од подрачна единица _____ издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А Податоци за правно лице	
Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка
Б Податоци за одговорно лице во правно лице	
Име и презиме	ЕМБГ
Занимање	
Датум, место и држава на раѓање	
Адреса на живеалиште или привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа	
Датум и место на издавање и орган кој ја издал	
В Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот:	
Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска против вредност.	
Сметка за плаќање на глоба: на пп образец на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 _____ 05418, приходна шифра 72214400, со цел на дознака уплата на глоба.	

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за одлучување по прекршок на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(Потпис на сторителот)

М.П.

(Потпис на службено лице)

Прилог 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Бр. _____

. 20 ____

Врз основа на:

- член 130 став (1) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15) ☐- член 40 став (1) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/12, 27/14 и 149/15) ☐- член 63 став (1) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 149/14 и 149/15) ☐

(потребното да се означи)

државниот инспектор за храна/официјален ветеринар _____
од подрачна единица _____ издава:ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правно лице)

А Податоци за одговорно лице во правно лице
Име и презиме
ЕМБГ на одговорно лице во правно лице
Адреса
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа
Б Податоци за правно лице
Назив
Седиште
Единствен даночен број
В Место и време на сторување на прекршокот
Опис на прекршокот
Правна квалификација на прекршокот
Записник за сторен прекршок
Износ на утврдена глоба за прекршокот:
Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска против вредност.
Сметка за плаќање на глоба: на пп образец на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 ____ 05418, приходна шифра 72214400, со цел на дознака уплата на глоба.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за одлучување по прекршок на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(Потпис на сторителот)

М.П.

(Потпис на службено лице)

Прилог 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВОБр. _____
_____ 20 _____

Врз основа на:

- член 130 став (1) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15) ☐
- член 40 став (1) од Законот за Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14 и 149/15) ☐
- член 63 став (1) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14 и 149/15) ☐

(потребното да се означи)

државниот инспектор за храна/официјален ветеринар _____
од подрачна единица _____ издава:ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А Податоци за физичко лице
Име и презиме
ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање
Занимање
Адреса на живеалиште или привремен престој
Број на лична карта/патна исправа
Датум и место на издавање и орган кој ја издал
Б Место и време на сторување на прекршокот
Опис на прекршокот
Правна квалификација на прекршокот
Записник за сторен прекршок
Износ на утврдена глоба за прекршокот:
Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска против вредност.
Сметка за плаќање на глоба: на пп образец на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 _____ 05418, приходна шифра 72214400, со цел на дознака уплата на глоба.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за одлучување по прекршок на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(Потпис на сторителот)

М.П.

(Потпис на службено лице)

Службен весник
на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015190